


# ПРОЦЕНКА НА НИВОТО НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ (2019-2021) ВО ПЕРИОДОТ НОЕМВРИ 2019 – НОЕМВРИ 2021



Скопје, јануари 2022 година



**USAID**  
ОД АМЕРИКАНСКИОТ НАРОД

Ова истражување е подготвено од Фондација Метаморфозис со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Мислењата изразени во ова истражување им припаѓаат на авторите и не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски Држави.



# ВОВЕД

Стратегијата за Транспарентност на Владата на Република Северна Македонија (Стратегијата) се усвои во ноември 2019 година по шестмесечен период на консултации и истражување во врска со нејзиниот делокруг и содржина. Консултацијата и подготовката беа поддржани од Европската унија преку проектот ACTION SEE (Одговорност, технологија и мрежа на институционална отвореност во Југоисточна Европа) и од Фондацијата Отворено општество Македонија. Оваа соработка беше официјализирана со потпишување на трипартитен меморандум за соработка помеѓу Владата на Република Северна Македонија, Фондација Метаморфозис и Фондација Отворено Општество Македонија во април 2019 година. Од проектот ACTION SEE предводен од Фондацијата Метаморфозис, преку кој се следеше отвореноста на институциите четири последователни години со Индексот на отвореност, произлегоа клучни препораки за подобрување на нивната транспарентност и отчетност со секој циклус на истражување. Овој проект обезбеди основни информации за степенот до кој принципите на добро управување се почитуваат од страна на извршната власт и ги постави темелите за дефинирање на поглавјата на Стратегијата. Бидејќи Метаморфозис продолжува да ја оценува отвореноста на институциите преку Индексот на отвореност и да дава препораки за тоа како да се подобри доброто управување, се обврзавме да го следиме спроведувањето на соодветниот акциски план (АП) за да видиме колку институциите ги земаат предвид повратните информации што им ги даваме. Следењето на спроведувањето на АП на Стратегијата, како и проценката на Индексот на отвореност на извршната власт се поддржани од Проектот за граѓанско учество (СЕР) на УСАИД.

АП за спроведување на Стратегијата за транспарентност опфаќа период од две години (од ноември 2019 до ноември 2021 година), се состои од пет поглавја и во секое од нив има неколку стратешки определби, кои потоа се поделени на мерки и активности. За секоја активност има одредено временска рамка за спроведување и кој ја спроведува, а има и индикатори за успех. Метаморфозис го следи спроведувањето на активностите според индикаторите за успех дадени во самиот АП, па ова може да послужи како извештај во сенка за спроведувањето на АП. **Меѓутоа, бидејќи Владата не објави никаков извештај за имплементацијата во изминатиот период или “податоци за укажувања, упатства и мерки...” во врска со неспроведувањето на Стратегијата, како што е планирано според самиот АП (под поглавје: Мониторинг), овој извештај е навистина единствената достапна информација за статусот на спроведување на оваа стратегија.**

## ВОВЕД

Овој мониторинг го проценува спроведувањето на АП во две димензии: (1) дали се спроведува навремено и (2) дали се спроведува целосно, во случаен примерок од 50 институции: 16 министерства и 34 органи и тела на извршната власт. Подготвени се четири различни прашалници според видот на институцијата и активностите кои тие институции требаше да ги спроведат во двете години (ноември 2019 - ноември 2021 година): (1) Генералниот секретаријат како централна институција за мониторинг и орган за спроведување, (2) Министерства и органи на извршната власт, (3) Министерството за информатичко општество и администрација, кое покрај општите обврски што се однесуваат на сите институции, е одговорно и за спроведување на специјализирани активности и (4) Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер заради одговорноста за спроведување на специјализирани активности.

На прашалниците одговорија 33 од 50-те контактирани институции, односно 66% од нив: Генералниот Секретаријат, Секретаријатот за европски прашања, 11 министерства, и 21 орган на извршната власт.

Бројот на одговорени прашалници е помал од претходното мерење, кога на прашалниците одговорија 41 од 50-те контактирани институции, односно 82% од нив: Генералниот Секретаријат, Секретаријатот за европски прашања, 14 министерства, и 24 органи на извршната власт. Со цел да се зголеми бројот на одговорени прашалници, рокот за доставување беше двапати продолжуван. Земајќи ја предвид кризата со Ковид-19 и нарушената динамика на работа на сите институции, но и промените во постизборниот период, сметаме дека и ова е успешен одзив од страна на институциите. Дополнително, се уважија прашалниците на ресорните министерства и за нивните органи во состав без својство на правно лице.

Институциите кои одговорија на нашите прашалници за следење на спроведувањето на АП на Стратегијата за транспарентност се следниве:

Генерален Секретаријат на Владата на Република Северна Македонија	Државен инспекторат за локална самоуправа
Секретаријат за Европски прашања	Државен завод за статистика
Министерство за информатичко општество и администрација	Државен просветен инспекторат
Министерство за внатрешни работи	Царинска управа
Министерство за економија	Биро за регионален развој
Министерство за транспорт и врски	Геолошки завод на Република Северна Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање	Биро за јавни набавки
Министерство за одбрана	Државен санитарен и здравствен инспекторат
Министерство за правда	Агенција за иселеништво на Република Северна Македонија
Министерство за труд и социјална политика	Државен инспекторат за труд
Министерство за образование и наука	Државен инспекторат за животна средина
Министерство за локална самоуправа	Управа за хидрометеоролошки работи
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	Биро за развој на образованието
Државен архив на Република Северна Македонија	Државен инспекторат за земјоделство
	Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

## ВОВЕД


Органи во состав без својство на право лице за кои ќе се земат предвид пополнетите прашалници од страна на министерствата во кои функционираат:

**Капетанија на пристаништата - Министерство за транспорт и врски**

**Управа за наменско производство - Министерство за економија**

**Управа за заштита на растенијата (Фитосанитарна управа) и Управа за водоснабдување - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство**

**Служба за просторен информативен систем и Сектор за животна средина - Министерство за животна средина и просторно планирање**



## Пристап до информации

# ПРЕГЛЕД

Според АП, во периодот помеѓу ноември 2019 и ноември 2021 требаше да се спроведуваат сите осум планирани активности во рамки на поглавјето Пристап до информациите. Спроведувањето на овие активности се следи со индикаторите I – IX во табелата прикажана на крајот на овој документ.

Една важна напомена што се однесува на овој извештај, а и на Акцискиот план е дека обврските на Министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност околу координирање и следење на спроведувањето на Стратегијата за транспарентност во Владата ги презема Националниот координатор за одговорно владеење и транспарентност и поради тоа тие се користат наизменично за целите на овој извештај.

Резиме на планираните активности:

- Владата ќе изработи терк по кое Владата и сите институции ќе го реализираат делегирањето на моќта за донесување одлуки од функционерите на овластените службеници во постапките за пристап до информации.
- Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер (Агенцијата) ќе создаде прирачници и упатства за доследна примена на принципот на делегирање на моќ и почитување на роковите за одлуки.
- Владата и Агенцијата ќе потпишат меморандум за соработка, со кој ќе се воведат редовна комуникација меѓу двете институции за откриени неправилности и преземање мерки против истите. Оваа соработка ќе биде овозможена преку ангажирање персонал од Владата чиј опис на работата ќе се фокусира на комуникација и анализирање на податоците и информациите добиени од Агенцијата во врска со работењето на институциите.
- Министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност ќе подготви нацрт-заклучоци засновани на годишниот извештај на Агенцијата, усвоен од Собранието, за тоа како да се решат предизвиците наведени во соодветниот извештај.

**Мониторингот спроведен од Фондацијата Метаморфозис покажува дека три активности се целосно завршени, една е во тек, а четири активности не се ни почнати.** Генералниот Секретаријат при Владата на Република Северна Македонија и Агенцијата за пристап до информации од јавен карактер известуваат дека од страна на работна група составена од претставници на Канцеларијата на Претседателот на Владата на РСМ, Кабинетот на Заменик на Претседателот за борба против корупцијата и криминал, одржлив развој и човечки ресурси и Генералниот секретаријат изработен е терк на решение за пренесување на овластувањето за одлучување во постапките за пристап до информации, и истиот треба да влезе во владина процедура. Од добиените одговори од институциите може да се заклучи дека заложбата на Стратегијата за транспарентност за делегирање на моќта во постапките за пристап до информации не се спроведува ни по сопствена иницијатива на институциите. Од институциите што ни одговорија на Прашалникот, 9 министерства имаат изготвено и потпишано решение за пренесување на овластувањето за одлучување во постапките за пристап до информации. Тие девет министерства се: Министерство за внатрешни работи; Министерство за економија; Министерство за животна средина и просторно планирање; Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство; Министерство за одбрана; Министерство за правда; Министерство за транспорт и врски; Министерство за информатичко општество и администрација; и Министерство за труд и социјална политика.

Од органите во состав што го одговорија прашалникот, девет имаат потпишано решение за делегирање на моќта по постапките за пристап до информации. Тие девет органи се: Агенција за иселеништво; Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер; Биро за регионален развој; Царинска управа; Државен инспекторат за труд; Државен просветен инспекторат; Државен санитарен и здравствен инспекторат; Државен завод за статистика; Државен инспекторат за животна средина.

Што се однесува до заложбата да се воспоставува тесна соработка меѓу Владата и Агенцијата за слободен пристап, Генералниот Секретаријат известува дека на 12.3.2021 година потпишан е Меморандум за соработка за спроведување на определбите содржани во Стратегијата за транспарентност на Владата на Република Северна Македонија (2019-2021).

Дополнително, сè уште не е донесен акт за систематизација на работните места во Генералниот Секретаријат на Владата на Република Северна Македонија кој предвидува извршител во новата (уште неоформена) организациска единица задолжен за редовно комуницирање со АСПИ. Генералниот Секретаријат известува дека во тек е финализирање на функционална анализа во рамките на Владата, како фаза пред донесување на финален акт за систематизација на работните места во рамките на Владата на Република Северна Македонија. АСПИ до Владата доставила извештај за својата работа, а согласно меморандумот за соработка помеѓу двете институции и Стратегијата за транспарентност. Според одговорите на Генералниот Секретаријат, во овој извештај не се нотирани поголеми незаконитости во работата на одделни органи во рамките на извршната власт.

Генералниот Секретаријат на Владата на Северна Македонија, известува дека не се објавени податоци за преземени мерки од страна на ВРСМ кон владини органи по укажувања на АСПИ. Информираат дека иако вакви препораки не се објавени на веб страницата на ВРСМ, се објавуваат сите други податоци и препораки за мерките кои се преземени од страна на ВРСМ наспрема другите владини органи. Информации за нив може да се најдат во рамките на записниците од седниците на Влада, но и преку посебни соопштенија кон јавноста. Според Генералниот Секретаријат, за овие насоки редовно се комуницира и се соработува со АПСИ, за да се детектираат главните предизвици при спроведувањето на ЗСПИЈК.

## Активна транспарентност

Во овој извештај заложбите на поглавјето Активна транспарентност се следат со индикаторите IX-XXXV, и ги покриваат активностите 9-30 од Акцискиот План и табелата прикажана на крајот на извештајот. Во поглавјето Активна транспарентност има седум (7) мерки и дваесет и две (22) предвидени активности.

Овој список нуди резиме на планираните мерки и активности во рамки на ова поглавје:

- Да се ажурира списокот со документи и информации од јавен карактер што треба да ги објавуваат сите институции на своите веб-страници; да се осигура нивно редовно ажурирање со тоа што старите документи ќе останат јавно достапни.
- Да се прошири списокот на јавни службеници кои се набљудувани со алатката за отчетност за трошоците на носителите на јавни функции и да се ангажира персонал со цел да се надгледува спроведувањето на процесот.
- Податоците за јавните набавки прикачени на веб-страниците на институциите да бидат поврзани со оние на Електронскиот систем за јавни набавки.
- Да се обезбеди формат за унифицирање на содржината на веб-страниците на институциите на извршната власт (вклучувајќи го и објавувањето на најчесто поставувани прашања), обуки за службените лица надлежни за одржување на веб-страниците и промовирање на користењето на веб-страниците/ подигнување на свеста за правото на граѓаните за пристап до информации преку разни канали и алатки (вклучувајќи видеоматеријали, брошури, јавни настани, дебати и преку социјалните медиуми). Како дел од ова активност, Стратегијата за транспарентност планира и воспоставување на рубрика посветена на оценување на транспарентноста на институциите на нивните веб-страници каде граѓаните ќе може да објавуваат коментари и оценки.

- Да се формира нова организациска единица со осум ангажирани лица во Генералниот Секретаријат за следење на спроведувањето на Стратегијата за транспарентност.
- Планирана е и изработка на коментар за новиот Закон за Слободен Пристап до Информации од Јавен Карактер од страна на Владата.

**Мониторингот спроведен од Фондацијата Метаморфозис покажува дека три обврски од поглавјето Активна транспарентност се целосно завршени, три се завршени со задоцнување, четири од нив се во тек, додека останатите не се ниту отпочнати.** Генералниот Секретаријат и најголем дел од институциите кои одговорија на нашиот прашалник потврдуваат дека до нив е доставен нацрт записник од 26-та седница на Владата на РСМ одржана на 7-ми декември 2020 година каде што е донесен следниот заклучок: имателите на информации се должни на своите веб страници да ги објават документите и информациите согласно член 10 од ЗСПИЈК и дадена е препорака сите иматели на информации редовно да објавуваат анонимизирани барања за пристап заедно со одговорите кои ги доставиле до барателот, со цел тие да можат да бидат повторно употребени од други физички и правни лица. Дополнително, на оваа седница е донесена и препорака општините да ја зголемат транспарентноста. Финансиските трансакции за програмите преку кои Владата исплаќа средства на општините, капиталните инвестиции, инвестициите со поддршка од Светска Банка, проектите од средствата од ТАВ, ќе бидат условени со видливо зголемена отчетност на општините. Канцеларијата на заменик на Претседателот за борба против корупцијата и криминал, одржлив развој и човечки ресурси, го следи овој процес, односно степенот на отвореност на општините.

Одговорите на институциите во врска со тоа колку често ги ажурираат документите значително варираат, што потврдува дека нема воспоставен систем за тоа колку често треба да се ажурираат различните документи и информации кои што Владата наредува да се објавуваат на веб-страниците на институциите.

## ПРЕГЛЕД

Според одговорите на Генералниот Секретаријат, редовното ажурирање на документите е потребно да се прави, како и до сега, при измена на информација или документ кој треба да е достапен на веб сајтот на институциите. Рокови во смисла на месеци не се ставени, бидејќи според нивните објаснувања секој документ зависи од своја посебна динамика и постапка за ажурирање.

Во тек е подготовка и обработка на податоци за Алатката за отчетност за 10-от циклус кој се однесува на периодот септември 2021- ноември 2021 година. Генералниот секретаријат информира дека започнат е процесот за проширување на листата на функционери и дефиниран е опфатот на лица кои ќе бидат задолжени и на кои ќе им биде препорачано да ги објавуваат службените трошоци. Истите, согласно Одлука на Влада која е во фаза на подготовка, ќе бидат задолжени на определен рок да ги објавуваат трошоците на увид на јавноста и притоа да се задолжат редовно да се објавуваат овие податоци. Од ГСВРСМ велат дека е востановена нова и пократка динамика, односно информациите за Алатката за отчетност се објавуваат и ажурираат на секои 3 месеци, редовно. Пократката динамика е поставена заради навремено, редовно и за пократок период информирање на јавноста и граѓаните за трошењата на јавните функционери.

Алатката за отчетност е понудена и на Собранието, Претседателот на РСМ и ЗЕЛС.

Организациската единица при Генералниот Секретаријат за следење на спроведувањето на Стратегијата за транспарентност сè уште не е екипирана. Неуспехот да се активира оваа единица е секако главната причина за одложувањето на многу активности на Стратегијата. Недостатокот на информации за спроведувањето на Стратегијата е исто така директна последица од отсуството на централна единица за следење. Иако во мониторингот за првите шест месеци на спроведување на Стратегијата за транспарентност, Генералниот Секретаријат извести дека очекуваат оваа единица да биде функционална до крајот на август или почетокот на септември 2021 година, истата сè уште не е ставена во функција.

Во групата мерки кои не се реализирани влегуваат и заложбата да се изработи коментар за ЗСПИЈК од страна на Владата и кампањата за подигнување на јавната свест за правото да бидат информирани.

Упатствата за унифицирање на форматите и содржината на веб-страниците не се подготвени, но на 22 јуни 2021 година, на веб страницата на Министерството за информатичко општество и администрација беше поставено соопштение дека започнува развој на нови и унифицирани веб-страници за сите министерства и Владата. Во соопштението се вели дека новите веб-страници ќе бидат надградени и интегрирани едни со други. Оваа активност сè уште е во тек.

На прашањето, дали на веб-страниците на ВРСМ и владините тела е воспоставена рубрика посветена на оценување на нивната транспарентност каде граѓаните можат да објавуваат коментари и оценки, од Генералниот Секретаријат добивме одговор дека е подготвена нова контакт форма на веб-страницата на Владата на Република Северна Македонија, на која граѓаните можат соодветно да го изјаснуваат своето задоволство или незадоволство од активностите, политиките и работата на Владата на Република Северна Македонија.


Една позитивна забелешка е дека иако институциите не добиле насоки за унифицирање на форматите и содржините, заложбата на Стратегијата за транспарентност да се објавуваат Често поставувани прашања на веб-страниците на институциите ја следат повеќе од половина од институциите кои го одговорија прашалникот. Дополнително, скоро сите институции ги поврзуваат објавените документи за јавни набавки на нивните веб-страници со документите објавени на Електронскиот систем за јавни набавки. Се претпоставува дека поврзувањето на базите на институциите со Електронскиот систем за јавни набавки е резултат на задолжувањето што го направи Владата на министерствата и нивните органи за потребите на алатката Финансиска транспарентност (во врска со Ковид-19 донациите) што голем дел од институциите го примениле за целокупната документација на нивните јавни набавки.

Во врска со прашањето, колку и какви промотивни материјали се реализирани до ноември 2021 година, АСПИ информираше дека на 28 септември 2020, свечено го одбележале Меѓународниот ден на слободен пристап до информации под мотото „Вие имате право да знаете“. На настанот било промовирано и едукативно видео наменето за барателите на информации. Дополнително, Агенцијата извести дека во рамките на ИПА 2 Проектот Транспарентност и отчетност во јавната администрација,



## ПРЕГЛЕД

се спровела кампања за подигнување на јавната свест за слободен пристап до информации од јавен карактер. Во јуни 2021, во соработка со Меѓународниот Републикански Институт, АСПИ одржа дводневна работилница на тема „Зголемувањето на транспарентноста и отчетноста на приходите и расходите кај политичките партии – примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер“. Во декември 2021, на покана од Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатов“ – Скопје, било одржано советување и обука за службените лица за посредување со информации од јавен карактер и за офицерите за заштита на личните податоци при судовите и јавните обвинителства во Република Северна Македонија.



## Подзаконски акти

Во поглавјето Подзаконски акти има две мерки со вкупно 4 активности планирани да се реализираат во периодот ноември 2019 – ноември 2021:

- Владата ќе донесе одлука со која ќе ги обврзе сите институции и тела на извршната власт да ги објават своите нацрт-подзаконски акти на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) за јавни консултации.
- Ажурирање на софтверското решение за ЕНЕР за да се овозможи поставување на подзаконски акти од извршни институции и тела.
- Ќе започне приклучувањето на предлог-подзаконски акти од страна на органите

Активностите 31-34 на ова поглавје се следат со индикаторите XXXVI – XXXVIII во табелата подолу.

**Мониторингот спроведен од страна на Фондацијата Метаморфозис покажува дека обврските планирани во ова поглавје се делумно извршени.** Владата сè уште нема донесено одлука да ги обврзува сите извршни институции и тела да објавуваат подзаконски акти на ЕНЕР, но ажурирањето на софтверското решение за да го овозможи истото е направено. На ЕНЕР нема објавени подзаконски акти од ниедна институција во временската рамка опфатена со овој извештај.

## Усогласување со правото на ЕУ

Во ова поглавје планирани се две мерки со седум активности. Во табелата на крај обележани се со 35-36 и се следат со индикаторите XXXIX – XL.

Според АП, во периодот помеѓу ноември 2019 и ноември 2021

- Ќе биде спроведена анализа на Законот за користење на податоци од јавниот сектор и подзаконските акти и ќе се формира работна група за изготвување на нов закон усогласен со Директивата на ЕУ за отворени податоци и повторна употреба на информациите од јавниот сектор.

Министерството за информатичко општество и администрација во соработка со Фондацијата за интернет и општество, во рамки на проектот на УСАИД за граѓанско учество, во моментов спроведува активности за усогласување на Законот за користење на податоците од јавниот сектор со ЕУ Директивата за отворени податоци и ре-употреба на информации од јавниот сектор (2019/1024). Со цел обезбедување на навремен, непречен, инклузивен и транспарентен процес воспоставена е работна група за усогласување на Законот за користење на податоците од јавниот сектор со ЕУ Директивата (2019/1024). Дополнително, се спроведуваат средби и интервјуа со сите засегнати и заинтересирани страни што изразиле мотивација да се дел од процесот на подготовка на нацрт-законот.

Нацрт-законот и придружните анализи се очекува да бидат финализирани во првиот квартал од 2022 година.

## Мониторинг

Поглавјето Мониторинг се состои од четири активности 43-45 кои се следат со индикаторите XLVI – XLIX.

Според АП, во периодот помеѓу ноември 2019 и ноември 2021:

- Министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност ќе формира седумчлена работна група со повеќе засегнати страни, која ќе биде надлежна за следење на спроведувањето на Стратегијата, но и ќе дава иницијативи за подигање на свеста и информирањето за активната транспарентност.
- Новата организациска единица во Генералниот секретаријат која го надгледува спроведувањето на Стратегијата ќе му поднесува извештај на министерот без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност за напредокот во спроведувањето на Стратегијата на квартална основа. Ова значи дека во периодот опфатен со стратегијата, требаше да бидат подготвени најмалку осум квартални извештаи.
- Министерот без ресор задолжен за комуникации, одговорност и транспарентност ќе доставува извештај до Владата на секои шест месеци. Ова значи дека во периодот опфатен со овој извештај, требаше да бидат доставени најмалку четири извештаи до Владата.

Мониторингот спроведен од Фондацијата Метаморфозис покажува дека единствена обврска која е започната е воспоставувањето на Работна група со повеќе засегнати страни, која ќе биде надлежна за следење на спроведувањето на Стратегијата. Генералниот Секретаријат информира дека формирана е работна група за следење на имплементацијата на Стратегијата за транспарентност, која ја сочинуваат седум члена од институциите согласно наведената одредба од Стратегијата за транспарентност. Седумте члена се од: Интеруниверзитетската конференција на РСМ; Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор (избрана претставничка од Фондација Метаморфозис); Здружението на новинари; Стопанската комора на Република Северна Македонија; Генералниот секретаријат на ВРСМ/Национален координатор за одговорно владеење и транспарентност; Кабинет на ЗПВРСМ задолжен за борба против корупцијата и криминалот; и Канцеларија на ПВРСМ.

Според нив, работната група за следење на имплементацијата на Стратегијата за транспарентност, се очекува да се состане и да утврди програма за работа, односно досега работната група нема одржано ниту еден состанок.



# ЗАВРШНИ ЗАБЕЛЕШКИ

Крајниот заклучок од мониторингот е дека спроведувањето на Стратегијата за транспарентност стагнира најголем дел од нејзиниот период на спроведување. Од вкупно 45 активности на Акцискиот план, девет се целосно завршени во предвидениот рок, три се завршени со задоцнување, додека осум активности сè уште траат, односно се во тек. Вкупно 25 активности се нереализирани.

Во јавноста нема информации за статусот на спроведување на Стратегијата, ниту пак биле информирани заинтересираните страни за ангажираноста на Владата за спроведување на заложбите или пак за планот да се реструктурира и да се прилагоди временската рамка.

Временската рамка на Акцискиот план за спроведување на Стратегијата за транспарентност навистина се совпаѓа со период со многу неизвесности вклучувајќи ја кризата со пандемијата и техничката влада која траеше подолго од планираното. Меѓутоа, со мотив да се постигне визијата на оваа Стратегија т.е да се изгради довербата на граѓаните во Владата на РСМ, комуникацијата и известувањето за сите донесени политики од страна на Владата кон јавноста треба да бидат доследни и навремени.

Затоа, активностата која моментално е клучна и треба итно да се спроведе е продолжувањето на имплементацијата на Стратегијата за транспарентност и нејзино адаптирање на новонастанатите општествено-политички услови. По продолжувањето на Стратегијата, Генералниот Секретаријат треба да ја екипира организациската единица за координација и мониторинг на Стратегијата и да се состане и почне со активности и работната група на засегнати страни за следење на спроведувањето на Стратегијата, како што е планирано во Акцискиот план.

## Табеларен приказ на спроведувањето на Акцискиот План

Поглавје	Стратегиска определба	Мерка: 1-18	Активност: 1-45	Индикатор: I - XLVIII	Рок на спроведување	Одговорна институција	Статус на спроведување
Пристап до информациите	Унапредување на практиката на владините органи во спроведување на начелото на делегирање на надлежноста, според ЗОУП, во постапките за пристап до информациите	1. Пооединечно укажување до секое одговорно лице на органот кој одговара пред ВРСМ за задолжително извршување на заклучокот од 120-тата редовна седница, според кој одлуките за пристап до информациите ќе ги носат и потпишуваат службените лица во органот					
Пристап до информациите			1. Изработка на терк на решение за пренесување на овластувањето за одлучување во постапките за пристап до информациите	I. Дали е изработен терк на решение за пренесување на овластувањето за одлучување во постапките за пристап до информации и кога? До кои владини органи и организации опфатени со Стратегијата е доставен теркот и кога?	јануари 2020	Министер задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност	
			2. Пренесување на овластувањето од одговорно лице на службено лице, за слободен пристап до информациите за самостојно решавање во постапките за пристап до информациите.	II. Дали и кога одговорното лице во вашата институција има потпишано решение за пренесување на овластувањето за одлучување во постапките за пристап до информации? Во прилог доставете копија од решението.[Барање: копија од решението?]	февруари 2020	СИТЕ	
		2. Јакнење на свеста на ВРСМ и на избраните и именувани функционери од страна на Владата за значењето на начелото на делегирање на надлежноста во постапките за пристап до информациите, како основна мерка за отстранување на политичкото влијание во реализацијата на транспарентноста.					
			3. Изработка на водичи и друг информативен материјал за доследна примена на начелото на делегирање и почитување на роковите за одлучување.	III. Колку водичи и информативни материјали за доследна примена на начелото на делегирање и почитување на роковите за одлучување се изработени до февруари 2020 или подоцна? Во прилог доставете ги (1) информативните материјали и (2) листата на институции до кои се дистрибуирани информативните материјали	февруари 2020	АСПИ	

## Табеларен приказ на спроведувањето на Акцискиот План

Поглавје	Стратегиска определба	Мерка: 1-18	Активност: 1-45	Индикатор: I - XLVIII	Рок на спроведување	Одговорна институција	Статус на спроведување
	Воспоставување партнерски однос меѓу ВРСМ и Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер	3. Редовно информирање на ВРСМ, од страна на АСПИ за степенот на имплементација на ЗСПИЖ: статистички податоци на годишно ниво, број на објалени одлуки, број на усвоени жалби, извршување на одлуките на АСПИ, повремени извештаи за воочени поголеми незаконитости во работата на одделни органи		IV. (1) Дали меѓу ноември 2019 и ноември 2020 АСПИ има доставено повремени извештаи за воочени поголеми незаконитости во работата на одделни органи)? (2) Дали има склучено Меморандум за соработка меѓу Владата РСМ и АСПИ?	февруари 2020	Генерален секретаријат ВРСМ / АСПИ	
			4. Усвоен акт за систематизација на Генералниот секретаријат на ВРСМ, со предвиден извршител од новата организациска единица со работна обврска да ги анализира сите податоци и информации добиени од АСПИ	V. Дали и доколку да, кога е донесен актот за систематизација на Генералниот секретаријат на ВРСМ кој предвидува извршител во новата организациска единица задолжена за анализа на сите податоци добиени од АСПИ?	декември 2019	Генерален секретаријат ВРСМ	
			5. Избран административен службеник со обврска да ги анализира сите податоци и информации добиени од АСПИ јануари 2020	VI. Дали работното место на административен службеник ангажиран со анализа на сите податоци и информации добиени од АСПИ е пополнето и, доколку да, кога? Име и презиме, назив на позицијата и контакт информации (емаил,) на административниот службеник ангажиран со анализа на сите податоци и информации добиени од АСПИ?	јануари 2020	Генерален секретаријат ВРСМ	
		4. Назначување службено лице одговорно за постојана комуникација, соработка, анализа и размена на информациите и податоците за состојбите со службено лице од новата организациска единица во Генералниот секретаријат на ВРСМ					
			6. Усвоен акт за систематизација на Генералниот секретаријат на ВРСМ, со предвиден извршител од новата организациска единица, кој ќе има работна обврска редовно да комуницира со АСПИ.	VII. Дали е донесен актот за систематизација на Генералниот секретаријат на ВРСМ кој предвидува извршител во новата организациска единица задолжена за редовно комуницирање со АСПИ и доколку да, кога?	јануари 2020	Генерален секретаријат ВРСМ	

## Табеларен приказ на спроведувањето на Акцискиот План

Поглавје	Стратегиска определба	Мерка: 1-18	Активност: 1-45	Индикатор: 1 - XLVIII	Рок на спроведување	Одговорна институција	Статус на спроведување
			7. Избор (преку јавен оглас, интерен оглас или мобилност) на административен службеник со работна обврска редовно да комуницира со АСПИ	VIII. Дали работното место на административен службеник ангажиран со редовно комуницирање со АСПИ е пополнето, и доколку да, од кого? Име и презиме, назив на позицијата и контакт информации (емаил,) на административниот службеник ангажиран со редовно комуницирање со АСПИ?	јануари 2020	Генерален секретаријат ВРСМ	
		5. Анализа и имплементација на препораките на Собранието на РСМ од усвоениот годишен извештај на АСПИ					
			8. Подготовка на предлог-заклучоци на ВРСМ од страна на министерот задолжен за комуникации, транспарентност и отчетност по препораките на Собранието на РСМ	IX. Податоци за имплементацијата на препораките од Собранието на РСМ поврзани со усвоениот годишен извештај за работа на АСПИ се објавуваат на веб-страницата на ВРСМ и другите канали. 2. Објавени податоци за преземени мерки од страна на ВРСМ наспрема владините органи по укажувањата на АСПИ.	еден месец по усвојувањето на извештајот за работата на АСПИ од страна на Собранието на РСМ	Генерален секретаријат ВРСМ	
Активна транспарентност	Минимален број информации и документи со обврска да бидат објавени на веб-страницата на секој орган, редовно да бидат ажурирани, но и да се зачуваат старите документи и информации.	6. Подготовка на листа со минимален број информации и документи, со обврска да бидат објавени на веб-страницата на секој орган.					
			9. Подготовка на листата на документи и информации.	XI. (1) Дали Владата на РСМ има доставено листа со минимален број на информации и документи со обврска да бидат објавени на веб-страницата на секој орган меѓу ноември 2019 – ноември 2021? (2) Доколку одговорите позитивно на претходното прашање, дали имате дефиниран систем за колку често треба да се ажурираат документите?	јануари 2020	Министер задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, СИТЕ	

## Табеларен приказ на спроведувањето на Акцискиот План

Поглавје	Стратегиска определба	Мерка: 1-18	Активност: 1-45	Индикатор: 1 - XLVIII	Рок на спроведување	Одговорна институција	Статус на спроведување
	Поврзување на податоците за јавните набавки прикачени на веб-страниците на министерствата и другите органи и организации опфатени со оваа стратегија и оние на Електронскиот систем за јавни набавки	7. Поврзување на податоците на органите и организациите опфатени со Стратегијата и оние на Електронскиот систем за јавни набавки	10. Доставување на листата до органите.	XIII. Дали е воспоставена рамка за начинот на следење на поврзаноста на веб-страниците со електронскиот систем до јануари 2020	септември 2020	Генерален секретаријат ВРСМ	
			11. Сите постоечки бази на податоци и портали на владините органи се поврзани со Електронскиот систем за јавни набавки, така што податоците ќе коинцидираат.	XIV. 1. Дали податоците за јавните набавки прикачени на веб-страниците на нашата веб-страница се поврзани со оние на Електронскиот систем за јавни набавки?	септември 2020	СИТЕ	
	Надградба на алатката за отчетност за трошоците за носителите на јавните функции	8. Заклучок на ВРСМ за проширување на Алатката за отчетност за трошоците на носителите на јавните функции.					
			12. Подготовка на проширена листа на функционери.	XV. Дали проширената листа на функционери опфатена со алатката за отчетност е изработена? Доколку да, кога?	јуни 2020	Министер задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност	
			13. Подготовка на методологија за следење на реализацијата на заклучокот.	XVI. Дали е подготвена методологија (воспоставена рамка за како и колку често го следи објавувањето и ажурирањето на документите и информациите ) за следење на реализацијата на проширената Алатка за отчетност. Доколку да, кога?	јуни 2020	Министер задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност	
			14. Усвоен акт за систематизација на Генералниот секретаријат на ВРСМ со предвиден извршител од новата организациска единица кој ќе има работна обврска да ја следи имплементацијата на заклучокот од мерката број 1.	XVII. Дали е усвоен актот за систематизација на Генералниот секретаријат на ВРСМ кој предвидува извршител во новата организациска единица задолжена за следење на имплементацијата на проширената Алатка за трошоците на носителите на јавните функции? Доколку да, кога?	декември 2019	Генерален секретаријат ВРСМ	



## Табеларен приказ на спроведувањето на Акцискиот План

Поглавје	Стратегиска определба	Мерка: 1-18	Активност: 1-45	Индикатор: 1 - XLVIII	Рок на спроведување	Одговорна институција	Статус на спроведување
			15. Избор преку јавен оглас, интерен оглас или мобилност) на административен службеник со работна обврска како што е предвидена во активността 1.3.	XVIII. Дали и кога е пополнето работното место на административен службеник ангажиран со следење на имплементацијата на проширената Алатка за трошоците на носителите на јавните функции? Ве молиме споделете ги следните податоци за административниот службеник ангажиран со имплементација на проширената Алатка за трошоците на носителите на јавни/јавните функции: Име и презиме, назив на позицијата и контакт информации (телефонски број, емаил)	јануари 2020	Генерален секретаријат ВРСМ	
	Спроведување јавна кампања за промоција на воедначените веб-страници.	9. Информации за јавноста за содржината и за начинот на користење на веб-страниците на органите, пренесени преку медиумите, по пат на јавни расправи и дебати и преку социјалните мрежи, како и промоција во рамките на високообразовните установи и слично.		XIX. Дали веб-страниците на ВРСМ и на владините органи имаат рубрика за оценување на нивната транспарентност каде што граѓаните можат да го изразат степенот на своето задоволство? 2. Дали е подготвена Програма за промоција на воедначените веб страници во рамките на високообразовните установи, медиумите, социјалните мрежи, преку јавни расправи и дебати? Доколку да, кога?	јануари 2020	Министер задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност	
			16. Утврдување на содржината на информативниот материјал од мерката број 1.	XX. Какви видови на информативни материјали за информирање на јавноста за содржината и начинот на користење на веб страниците на органите се подготвени?. Во прилог споделете линк до материјалите или доставете ги материјалите како прилози.	јануари 2020	Министер задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност	
		10. Обука на службените лица во органите надлежни за одржување на веб страните					

## Табеларен приказ на спроведувањето на Акцискиот План

Поглавје	Стратегиска определба	Мерка: 1-18	Активност: 1-45	Индикатор: I - XLVIII	Рок на спроведување	Одговорна институција	Статус на спроведување
			17. Изработка на материјали за обука	XXI. Дали е изработена Програмата за обука за овластени службеници задолжени за одржување на веб-страницата, како што е планирано со мерката "Обука на службените лица во органите надлежни за за одржување на веб страните на стратегиската определба "Промоција на правото на слободен пристап до информациите и наактивната транспарентност"? Доколку да, кога?	март-септември 2020	Министер задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност	
			18. Утврдување на бројот на слушатели, бројот и распоредот на часовите за обука.	XXII. Дали е утврден План за (1) број на обуки и (2) распоред на часови за обуки како што е планирано со мерката "Обука на службените лица во органите надлежни за за одржување на веб страните на стратегиската определба "Промоција на правото на слободен пристап до информациите и наактивната транспарентност"? Доколку да, кога?	март-септември 2020	Министер задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност	
			19. Определување на обучувачи.	XXIII. Дали се одбрани обучувачите за реализација на обуките за службениците надлежни за одржување на веб-страниците? Доколку да, (1) кога се избрани, (2) по кои критериуми и (3) колку обучувачи се/ќе бидат ангажирани? Доколку не, кога ќе биде реализирана ова активност?	март-септември 2020	Министер задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност	
			20. Изведување обуки.	XXIV. 1. Колку обуки се/ ќе бидат реализирани за службениците надлежни за одржување на веб страниците и колку се вкупно планирани? 2. Колку лица се/ќе бидат опфатени со овие обуки 3. Ве молиме наведете број и имиња на организациите и органите вклучени (или ќе бидат вклучени) во обуките со свои слушатели.	март-септември 2020	Министер задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност	

## Табеларен приказ на спроведувањето на Акцискиот План

Поглавје	Стратегиска определба	Мерка: 1-18	Активност: 1-45	Индикатор: 1 - XLVIII	Рок на спроведување	Одговорна институција	Статус на спроведување
	Промоција на правото на слободен пристап до информациите и на активната транспарентност.	11. Информации за јавноста за правото да се биде информиран за работата и за активностите на секој орган кој одговара пред Владата, преку медиумите, социјалните мрежи и јавните дебати, со соопштенија за јавноста, сликовити и лесно разбирливи брошури и слично, како и преку промоција во рамките на средните училишта и високообразовните установи.		XXV. Дали на веб-страниците на ВРСМ и владините тела е воспоставена рубрика посветена на оценување на нивната транспарентност каде граѓаните можат да објавуваат коментари и оценки	јуни 2020	Министер задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност	
			21. Утврдување на содржината на информативниот материјал од мерката број 1.	XXVI. Дали е утврдена содржината на информативните материјали за правото на јавноста да бидат информирани за работата на Владата. Дали е донесен План за дистрибуција на изработените содржини?	јуни 2020	Министер задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност	
			22. Изработка на видеоматеријали и брошури.	XXVII. Колку видеоматеријали се изработени и дистрибуирани до јуни 2020? Колку брошури се изработени и дистрибуирани до јуни 2020 На кои локации се достапни видеоматеријалите и брошурите?	јуни 2020	Министер задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност // АСПИ	
			23. Изработка на „Најчесто поставувани прашања“ од страна на граѓаните и нивно одговарање на веб-страниците на ВРСМ.	XXVIII. Дали е воспоставен функционален систем на добивање на повратни информации од страна на органите на рубриката „Често поставувани прашања“ (верификација 1) Повратните информации од државните тела од рубриката „Најчесто поставувани прашања“ се ставени на располагање до јуни 2020. (верификација 2)	јуни 2020	Министер задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, СИТЕ	
			24. Предавање во средните училишта и универзитетите.	XXIX.1. Ве молиме споделете го планот/програмата за предавање во средни училишта и високообразовните институции за правото да бидат информирани за работата и активностите на секој орган кој одговара пред Владата. 2. Колку предавања се реализирани меѓу ноември 2019 и ноември 2020 и во кои училишта и/или универзитети?	континуирано	АСПИ	

## Табеларен приказ на спроведувањето на Акцискиот План

Поглавје	Стратегиска определба	Мерка: 1-18	Активност: 1-45	Индикатор: I - XLVIII	Рок на спроведување	Одговорна институција	Статус на спроведување
			25. Подготовка на коментар на новиот ЗСПИЈК.	XXX. Дали е изработен и објавен Коментарот на новиот ЗСПИЈК во електронска форма на веб-страницата на ВРСМ?	јуни 2020	Министер задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност	
			26. Спроведување кампања и други видови промоција	XXXI. (1) Колку и какви промотивни активности (соопштениеја за јавноста, сликовити и лесно разбирливи брошури и слично, како и преку промоција во рамките на средните училишта и високообразовните установи) се реализирани до ноември 2020 (2) Колку јавни кампањи (медиумите, социјалните мрежи и јавните дебати) се реализирани до јуни 2020? (3) Колку промотивни материјали се дистрибуирани до ноември 2020? НЕМА РОК	континуирано	АСПИ	
	Формирање организациска единица за стратегиски развој и транспарентност, во рамките на ГС на ВРСМ, која ќе биде задолжена за собирање и анализирање на податоците поврзани со спроведувањето на оваа стратегија.	12. Отпочнување со работа на новата организациска единица.					
			27. Задолжување на Секторот за човечки ресурси и кадровски работи да подготви нови правилници.	XXXII. Дали се распределени работните задачи за новата организациска единица за стратегиски развој? Доколку не, кога се очекува да се реализира ова активност?	ноември 2019	Генерален секретаријат ВРСМ	
			28. Добивање согласност од страна на надлежните органи.	XXXIII. Дали е добиена согласност од надлежните органи за формирање на организациска единица за стратегиски развој и транспарентност во рамките на ГС на ВРСМ? Доколку не, кога се очекува да се реализира ова активност?	декември 2019	МИОА	
			29. Усвојување на правилник за внатрешна организација и правилник за систематизација на работните места во ГС на ВРСМ.	XXXIV. Дали е усвоен Правилник за внатрешна организација и систематизација на работните места во Генералниот секретаријат на ВРСМ? Доколку не, кога се планира да се реализира ова активност?	декември 2019	Генерален секретаријат ВРСМ	

## Табеларен приказ на спроведувањето на Акцискиот План

Поглавје	Стратегиска определба	Мерка: 1-18	Активност: 1-45	Индикатор: I - XLVIII	Рок на спроведување	Одговорна институција	Статус на спроведување
			30. Вработување извршители во новата организациска единица, по пат на јавен оглас / интерен оглас / мобилност.	XXXV. Дали е завршен изборот за лицата ангажирани за сите 8 позиции. Ве молиме споделете ги следните контакт информации на лицата ангажирани во новата организациска единица: име, презиме, маил и телефон, и назив. Доколку не, кога се планира да се реализира ова активност	февруари 2020	Генерален секретаријат ВРСМ	
Подзаконски акти	Објавување на предлог - подзаконските акти на ЕНЕР.	13. Одлука на ВРСМ за задолжување на сите органи кои одговараат пред ВРСМ да ги објавуваат предлог-подзаконските акти					
Подзаконски акти			31. Подготовка и усвојување на одлуката од мерката број 1, со конкретни насоки и временски рокови за органите.	XXXVI. Дали е донесена Одлука со конкретни насоки и временски рокови за сите органи за објавување на предлог-подзаконски акти на ЕНЕР според мерката "Одлука на ВРСМ за задолжување на сите органи кои одговараат пред ВРСМ да ги објавуваат предлог-подзаконските акти" под стратегиската определба "Објавување на предлог-подзаконски акти на ЕНЕР". Доколку не, кога се планира реализацијата на ова активност?	јануари 2020	МИОА	
			32. Усвојување на одлуката од активноста број 1.1.	XXXVI. Дали е донесена Одлука со конкретни насоки и временски рокови за сите органи за објавување на предлог-подзаконски акти на ЕНЕР според мерката "Одлука на ВРСМ за задолжување на сите органи кои одговараат пред ВРСМ да ги објавуваат предлог-подзаконските акти" под стратегиската определба "Објавување на предлог-подзаконски акти на ЕНЕР". Доколку не, кога се планира реализацијата на ова активност?	февруари 2020	ВРСМ	
		14. Системска модификација на Единствениот национален регистар на прописи за прикачување на предлог-подзаконските акти					

## Табеларен приказ на спроведувањето на Акцискиот План

Поглавје	Стратегиска определба	Мерка: 1-18	Активност: 1-45	Индикатор: 1 - XLVIII	Рок на спроведување	Одговорна институција	Статус на спроведување
			33.Изработка на софтверско решение.	XXXVII. Дали е изработено функционално софтверско решение за прикачување на предлог-подзаконски акти на ЕНЕР од страна на органите кои одговараат пред ВРСМ? Доколку не, кога се планира реализација на ова активност?	февруари 2020	ВРСМ	
			34.Прикачување на предлог-подзаконските акти од страна на органите	XXXVIII. Број на предлог-подзаконски акти објавени на ЕНЕР	од јуни 2020 до ноември 2021	СИТЕ	
Усогласување со правото на ЕУ	Спроведување анализа на постоечкиот Закон за користење на податоците од јавниот сектор и на подзаконската регулатива и предложување (евентуални) измени со цел да се постигне усогласување со Директивата за повторна употреба на информациите од јавниот сектор на ЕУ	15. Подготвена анализа за постоечкиот Закон за користење на податоците од јавниот сектор и на подзаконската регулатива, со цел да се усогласат со Директивата за повторна употреба на информациите од јавниот сектор на ЕУ.					
Усогласување со правото на ЕУ			35.Формирање работна група при МИОА	XXXIX. Дали е воспоставена работна група во рамките на МИОА за анализа на постоечкиот Закон за користење на податоците од јавниот сектор? Доколку не, кога се планира реализација на ова активност?	јануари 2020	МИОА	
			36. Доставување на резултатите од анализата до ВРСМ	XL (1) Дали резултатите од анализата на Законот за користење на информациите од јавниот сектор се доставени до ВРСМ? (2) Колку препораки произлегуваат од анализата на Законот за користење на информациите од јавниот сектор? Во прилог споделите го списокот на препораки. (3)Дали е донесен План за спроведување на препораките од страна ВРСМ?	февруари 2020	МИОА	
		16. Измени и дополнувања на Законот за користење на податоците од јавниот сектор					

## Табеларен приказ на спроведувањето на Акцискиот План

Поглавје	Стратегиска определба	Мерка: 1-18	Активност: 1-45	Индикатор: I - XLVIII	Рок на спроведување	Одговорна институција	Статус на спроведување
			37. Формирање работна група при МИОА	XLI. Дали е воспоставена работна група во рамките на МИОА за подготовка на измените и дополнувањата на Законот за користење на податоците од јавниот сектор? Доколку да, кога?	февруари 2020	МИОА	
			38. Изработка на нацрт-измени и дополнувања до ВРСМ	XLII. Ве замолуваме да ги споделите предложените измени и дополнувања од страна на работната група за измени и дополнувања на Законот за користење на податоците од јавниот сектор во рамките на МИОА	март 2020	МИОА	
			39. Објавување на ЕНЕР	XLIII. Доставете го бројот на коментари добиени преку ЕНЕР за текстот на нацрт измени и дополнувања - до март/април 2020	април 2020	МИОА	
			40. Постапка во ВРСМ за усвојување на предлог-измените и дополнувањата	XLIV. Колку предлог-измени и дополнувања на Законот за користење на податоците од јавниот сектор се прифатени од ВРСМ?	април 2021	ВРСМ	
			41. Усвојување на измените и дополнувањата од страна на Собранието	XLV. Колку амандмани се усвоени од страна на Собранието - до мај 2020	мај 2020	Собрание	
Мониторинг			42. Формирање работна група за следење на имплементацијата на Стратегијата	XLVI. (1) Дали е донесено Решение за формирање на Работна група за следење на имплементацијата на Стратегијата? Доколку не, кога се планира да се реализира ова активност?	јануари 2020	Министер задолжен за комуникации, транспарентност и отчетност	
				(2) Дали е донесена Програма за работата на Работната група за следење на имплементацијата на Стратегијата во првиот квартал на спроведување? Доколку не, кога се планира да се реализира ова активност?	јануари 2021	Министер задолжен за комуникации, транспарентност и отчетност	
				(3) Колку работни средби имала Работната група меѓу ноември 2019 и април 2020?	континуирано	Министер задолжен за комуникации, транспарентност и отчетност	
				(4) Колку предлози на работната група за следење на имплементацијата на Стратегијата се објавени на веб-страницата на ВРСМ меѓу ноември 2019 и април 2020?	континуирано	Министер задолжен за комуникации, транспарентност и отчетност	

## Табеларен приказ на спроведувањето на Акцискиот План


Поглавје	Стратегиска определба	Мерка: 1-18	Активност: 1-45	Индикатор: I - XLVIII	Рок на спроведување	Одговорна институција	Статус на спроведување
			43.Редовна проверка на индикаторите од Акцискиот план за спроведените мерки и активности од страна на организациската единица и доставување на тримесечни извештаи до Министерот задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност	XLVII. Доставете ги четирите тримесечни извештаи (ноември 2019-февруари 2020, март-мај 2020, јуни -август 2020, септември - ноември 2020) или споделете линк до нивната веб-локација - на организациската единица за стратески развој и транспарентност за степенот на спроведување на Акцискиот план според индикаторите за успешност	февруари 2020/ мај 2020/август 2020/ноември 2020/ февруари 2021/ мај 2021/ август 2021/ ноември 2021	Министер задолжен за комуникации, транспарентност и отчетност	
			44.Укажувања, упатства и изрекување мерки за одговорност во врска со спроведувањето на Стратегијата	XLVIII. На која локација во веб-страницата на ВРСМ се објавени податоци за укажувањата, упатствата и мерките за одговорност што ги има дадено министерот задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност и што ги има изречено врз основа на Етичкиот кодекс. Доколку се уште нема такви објавени податоци, на која веб-локација ќе бидат објавени?	континуирано	Министер задолжен за комуникации, транспарентност и отчетност	
		18. Известување на ВРСМ					
			45.Доставување шестмесечни извештаи до ВРСМ од страна на министерот задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност	XLIX. Ве замолуваме да ни го испратите првиот и вториот шестмесечен Извештај на Министерот задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност / Генералниот Секретаријат на ВРСМ за спроведувањето на Стратегијата за транспарентност или линк до веб-локацијата на документот.	мај 2020/ ноември 2020/ мај 2021/ ноември 2021	Министер задолжен за комуникации, транспарентност и отчетност	



## Методологија за следење на имплементацијата на Акцискиот план на Стратегијата за транспарентност на Владата на Република Северна Македонија

Оваа методологија е развиена со цел да се следи и оцени (1) целосното и (2) навременото спроведување на Акцискиот план на Стратегијата за транспарентност на владата на Република Северна Македонија. Следењето опфаќа 50 институции на централно ниво избрани по случаен избор и се врши на квартална основа. Алатките што се применуваат за време на следењето вклучуваат (1) прашалник доставен по барања за слободен пристап до информации од јавен карактер до институцијата одговорна за спроведувањето на дадените мерки како и (2) онлајн следење на веб-страниците на одговорните институции. Следењето се заснова на индикаторите и роковите на Рамката за следење и евалуација вклучена во Акцискиот план, со мали додатоци. Во случаи кога сите институции опфатени со Стратегијата се одговорни за спроведување на одредена мерка, ќе бидат побарани информации од 50-те институции покриени со ова истражување.

Оценувањето на спроведувањето на мерките ќе се врши преку четири скалила, прикажани на сликата подолу.



Активноста се оценува како **задоцнета** ако не е започната пред рокот за спроведување предвиден во Акцискиот план. Активностите што нема да бидат започнати за целиот период на спроведувањето на Акцискиот план, на крајот ќе бидат оценети како **неспроведени**.

Активноста се оценува дека е **во тек** доколку е започната во рокот предвиден во Акцискиот план и сè уште не е завршена.

Активноста се оценува како **целосно завршена со задоцнување** доколку е целосно завршена, но по истекот на временската рамка предвидена во Акцискиот план.

Активноста се оценува како **целосно завршена на време** ако е целосно завршена во временската рамка предвидена во Акцискиот план.

Во случаи кога повеќе институции се одговорни за спроведување на дадена активност, таа ќе се оцени како завршена само доколку и кога сите 50 набљудувани институции целосно ќе ја спроведат.

## АНЕКС 2: Листа на мониторирани институции

- Генерален Секретаријат на Владата на Република Северна Македонија
- Министерство за внатрешни работи
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за финансии
- Министерство за економија
- Министерство за транспорт и врски
- Министерство за култура
- Министерство за животна средина и просторно планирање
- Министерство за одбрана
- Министерство за правда
- Министерство за социјална политика
- Министерство за образование и наука
- Министерство за локална самоуправа
- Министерство за здравство
- Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство
- Министерство за информатичко општество и администрација
- Министерство за политички системи и односи меѓу заедниците
- Капетанија на пристаништата
- Државен архив на Република Северна Македонија
- Биро за метрологија
- Државен завод за статистика
- Државен просветен инспекторат
- Царинска управа
- Државен комунален инспекторат
- Агенција за лекови и медицински средства
- Управа за извршување на санкциите
- Управа за водостопанство
- Државен девизен инспекторат
- Секретаријат за европски прашања
- Служба за просторен информативен систем
- Биро за регионален развој
- Државен инспекторат за техничка инспекција
- Геолошки завод на Република Северна Македонија
- Сектор за животна средина
- Управа за наменско производство
- Државен инспекторат за транспорт
- Биро за јавни набавки
- Државен санитарен и здравствен инспекторат
- Агенција за иселеништво на Република Северна Македонија
- Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Северна Македонија
- Државен инспекторат за труд
- Биро за јавна безбедност
- Биро за развој на образованието
- Државен пазарен инспекторат
- Државен инспекторат за животна средина
- Управа за заштита на растенијата (старо Фитосанитарна управа)
- Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците
- Управа за хидрометеоролошки работи
- Државен инспекторат за земјоделство
- Државен инспекторат за локална самоуправа
- Агенција за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер



**USAID**  
ОД АМЕРИКАНСКИОТ НАРОД